

PRESS-SERVIS

NOVINSKO-IZDAVACKO PREDUZECE SAVEZA

NOVINARA JUGOSLAVIJE

PRESS PUBLISHING ENTERPRISE OF THE FEDERATION
OF YUGOSLAV JOURNALISTS

BEOGRAD — Knez Mihajlova 2/X — Pošt. fah 842

Tel.

621-578

Ček. račun 101-11/1-804

Current Account with

Yugoslav National Bank

SLUŽBA DOKUMENTACIJE

CLIPPING SERVICE

Isečak iz lista

Newspaper cutting

НОВА МАКЕДОНИЈА

Скопје

8. VI. 1966

РАЗГОВОР НА ИЗЛОЖБА

ПРОБЛЕМОТ Е МОШНЕ ПРОСТ

— Рашко Муратовски и Драган Поповски-Дада зборуваат за Пролетната изложба на ДЛУМ, за одложената есенска изложба, за сликарите и вајарите и нивниот статус и за потребата од академија за ликовна уметност во Скопје

Во Уметничката галерија во Скопје е отворена „Пролетната изложба“ на Друштвото на ликовните уметници на Македонија. На оваа традиционална ДЛУМ-ова изложба се прикажани 60 дела на 35 сликари и вајари, вклучувајќи и самите половината членови на Друштвото.

Зошто одзивот за оваа изложба е мал? И зошто минатата година не се одржа есенска изложба на ДЛУМ? Дали заедничкото настапување на уметниците пред публиката е надживено?

Тоа беа прашања со кои го почнаше разговорот со претседателот на ДЛУМ Рашко Муратовски и членот на Управата на Друштвото Драган Поповски-Дада. Ни беше речено: Тоа не можеме да го знаеме. За секоја заедничка изложба одзивот е мал. Беа повикани сите членови на Друштвото. Можеби, наш пропуст е што не успеавме да покажиме и други сликари и вајари да учествуваат на изложбата, а што не се наши членови. Сепак, се чини, дека во ваков случај не треба да се остави иницијативата само на Управата на Друштвото; уметниците треба и сака да се интересираат.

Забележавме: покрај малиот број прикажани дела — со оглед на бројното членство на ДЛУМ, квалитетот е под очекувањата.

— Има, навистина, дела кои не би требало да бидат прикажани. Меѓутоа, ние ги изложивме зашто сметаме дека прв рецензент на своето дело треба да биде авторот. Прикажавме ја што беше пријавено за изложбата. Немајме жири, како што тоа беше практикувано на минатите заеднички изложби, и кое, вклучувајќи поради неквалитет на сликарските дела не организира ни есенска изложба, во крајот на минатата година. А и тогаш беа присутни, бројно, исто толку автори колку и сега и со исто толку трудови. Таа изложба — есенска, не се одржа и затоа што беше замислена како јубилејна: 20 години од постоењето на ДЛУМ и требаше да даде пресек на дејноста на членовите на оваа Друштво. Требаше да биде и квантитативна. А, не беше. Не маше ни квалитет. Се очеку-

ваше сите, или барем сите да учествуваат на изложбата. А дојдоа само околу 60 мина.

■ Колку сега?

— Да. Но сега е организирана зашто нема жири и зашто нема кој да ги стопира некважите работи. Всушност, секој одговора за она што испратил на изложбата... Мината есен беше отворена друга заедничка изложба: ја организира Уметничката галерија. Со работи се тринаесетмина од кои за ДЛУМ-овата изложба то гаш се пријавија само тројца, колку што се пријавија и сега. Оние десетмина ни сега не пријавија работи.

■ Во ДЛУМ членуваат 76 сликари и вајари... Десетмина од нив се слободни уметници...

— Секако — подобро е да се биде слободен уметник. Да се работи врз уметноста еден цел работен ден. Она за што се подготвува човекот како за животен позив да не биле само негов — хоби... Во СР Србија оваа прашања е мошне добро решено. Секретаријатот за култура на завршениот академски сликар обезбедува секојмесечни средства во тек на две години — нешто како стипендија. За нив, Секретаријатот од сликарот, или вајарот добива одреден број дела. Всушност, прави откуп на делата пред да бидат готови. За две години завршениот академски сликар, или вајар може да се афирмира како уметник — ако тоа може. Минатата година околу триесетмина добиваа по 35 илјади стари динари месечно. Годинава, зголемен е бројот на стипендираниите, зголемен е и износот на стипендијата на 60 илјади стари динари. Всушност, обезбеден им е минимум за егзистенција. Ова не го познава нашата практика, иако исти пари се даваат за откупни. Овде ќе спомнеме уште еден момент што не е без значење за уметникот: по завршениот академија тој ќе се најде во свое ателье, во свој амбиент. А што станува кај нас? Се даваат пари за школување, се инвестира во нас, додека ни трае школувањето, а потоа никого не го интересира што сме научиле и што можеме да дадеме. Ке ви кажеме и тоа: дневе во Белград се одржува заедничка изложба на УЛУС, Петна-



Гоко Крстевски: МРТВА ПРИРОДА

есеттина претпријатија се јавуваат како откупувачи на изложбените дела, како нови „мечени“. Кај нас и на тој план не е ништо сторено.

■ Тоа е еден аспект на обезбедување. А како стојат членовите на ДЛУМ со работни простории? Со атељеа?

— Речиси, ги нема. Сега добивме хангари во „Момин поток“ за осуммина сликари и вајари. Премногу далеку и за тие што имаат коли. Тие што ги добија овие простории не имаат коли. И — хангарите се размонтирани: некои немаат под, други се без надворешниота страни или без прозорци. Сметаме дека општините би требале, и би можеле, да обезбедат работни простории. Пак ќе спомнеме пример со СР Србија. Таму на уметниците им се дадени простории на мансардите во зградите на Нов Белград. Важно е, ако се сака, ликовна култура треба да се создадат можности тоа да се гради. Атељето, од своја страна, не е само работен простор на еден сликар или вајар — тоа може да биде културно жариште.

■ Кога е така колку е оправдано инвестирањето во висока уметничка школа, во стипендирање студенти кога за

нив, по завршувањето никој не се грижи, како за ликовни уметници?

— Бидејќи не бевме со амбиции само ние, но има и други, треба да им се овозможи школовање. Во овој момент пак, кога немаше работни простории, треба, паралелно со отварањето академија би требало да се мисли и за градење атељеа. Ни се чини дека средствата не би биле пречка. Но поголемо е прашањето: каде со новите кадри и — како да биде нивниот профил. Кога се зборува за висока уметничка школа обично се мисли на академија. Само поим пак — академија, не значи ништо: што ќе биде школата ќе одреди програмата. Во Македонија, во Скопје условите за отворање на академија се мошне добри, многу подобри отколку што ги имаат другите градови за вакви школи. Тука е Нерези. Тука се почеточите на уметноста. Традицијата. Само околу Скопје има два есетина цркви и манастири со ликовни дела мошне значајни. Ние од тоа не сме сиромашни. Прашање е само колку ние го знаеме тоа, колку веруваме во тоа и колку умееме да го пренесеме.

О. Спиркоска